



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

9637

Zavod za zastitu na spomen
na kultura na grad
91000

СЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на опште-ствено кингровство 60802-603-19644

Среда, 30 декем

БЕЛГРАД

БРОЈ 71

ГОД. XXXVII

на овој број е 8 динари. — Регулатората за 1981 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. Фах 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

735.

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80 и 40/81) во член 6 по став 6 се додава нов став 7 кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 6 од овој член, издатоците за дневници за службено патување му се признаваат на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во материјални трошоци за припадниците на милицијата што во составот на здружен одред извршуваат определени задачи и работи подолго од 24 часа, непрекинато — во износ од 600 динари.“

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 8 и 9.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 579

24 декември 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убинариќ, с. р.

736.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1981 ГОДИНА

1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и па-

рична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/81, 58/81 и 62/81) се продолжува до денот на влегувањето во сила на прописите за остварувањето на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 577

24 декември 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убинариќ, с. р.

737.

Врз основа на член 4 став 2, член 9 став 4, член 21 став 2, член 27 ст. 2 и 4, чл. 32 и 43, член 52 став 2, чл. 58 и 76 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/80 и 40/81), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОЕНАТА ОБВРСКА

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се уредуваат прашањата на вршењето на воената обврска кои се однесуваат на: водењето воена евиденција за воените обврзници; повикувањето на воените обврзници заради вршење на воената обврска; лекарските и други прегледи и психолошките испитувања на регрутите заради оценување на способноста за воена служба; формирањето и работата на регрутните комисији; условите и постапката за избор на регрути за питомци на школите за резервни офицери; времето и начинот на упатување на регрутите на служење на воениот рок; постапката за утврдување на својството единствен хранител на семејството; одложувањето и прекинувањето на служењето на воениот рок; отпуштањето на војниците од Југословенската народна армија; определувањето на организациите во кои времето поминато на курсеви и на други форми на военостручна обука на воениот обврзник му се признава во воена вежба и надлежноста на воено-територијалните и на другите воени органи во поглед на применувањето на одделни одредби од Законот за воената обврска.

Член 2

Надлежниот воено-територијален орган и организационата единица во Сојузниот секретаријат за

народна одбрана во чиј делокруг се работите на воената обврска, во согласност со одредбите на член 4 став 2 од Законот за воената обврска може непосредно да општи со општинскиот орган надлежен за работите на воената обврска заради непосреден увид во остварувањето на плановите за регулирање и пополнување на вооружените сили на СФРЈ и на другите планови за спроведување на воената обврска, како и во извршувањето на работите во врска со тие планови.

II. Военa евиденција за воените обврзници

Член 3

Воените обврзници се воведуваат во воената евиденција, согласно со член 71 став 4 во врска со член 12 став 2 од Законот за воената обврска, на почетокот на календарската година во која пополнуваат седумнаест години живот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член во воената евиденција се воведуваат и воените обврзници кои поради било кои причини не се воведени во воената евиденција во календарската година во која наполниле седумнаесет години живот.

Член 4

Воената евиденција во вооружените сили на СФРЈ ја вклучува:

- 1) првостепениот военотериторијален орган — за резервните офицери и за резервните воени службеници;
- 2) командите, штабовите, единиците и установите на вооружените сили на СФРЈ за воените обврзници кои кај нив се наоѓаат на воена служба, како и за воените обврзници кои кај нив имаат воен распоред.

Член 5

Воениот обврзник кој ќе ја загуби воената книшка или на друг начин остане без воената книшка е должен во рок од осум дена од денот на узнавањето за исчезнувањето на воената книшка да го пријави загубувањето, односно исчезнувањето на воената книшка кај надлежниот орган од член 73 на Законот за воената обврска, за издавање на воена книшка. Тој орган ќе му издаде на воениот обврзник нова воена книшка по поднесувањето доказ за огласувањето на исчезнатата воена книшка како неважечка во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 6

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница, кому воениот обврзник му ја предал воената книшка поради заминување во странство, му издава на тој воен обврзник уверение за тоа дали ја регулирал обврската за служење на воениот рок.

Член 7

Воениот обврзник кој ќе стане активен помлад офицер, активен офицер или активен воен службеник, воената книшка и ја предава на воената единица, односно на установата во која му е соопштено произведувањето во чин активен помлад офицер, офицер или активен воен службеник. Таа единица, односно установа му ја доставува воената книшка во рок од 15 дена на надлежниот орган на општествено-политичката заедница кој тоа лице го води во воената евиденција, со известување за произведувањето.

Член 8

Воениот обврзник на кого ќе му престане воената обврска ја задржува воената книшка заради докажување на престанокот на воената обврска.

Воената книшка на членен воен обврзник ја задржува неговото семејство.

Член 9

Образецот на воената книшка е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

III. Повикување на регрути и на лица во резервниот состав заради вршење на определени должности во врска со вршењето на воената обврска

Член 10

Органот на општествено-политичката заедница надлежен за водење на воената евиденција го повикува регрутот, односно лицето во резервниот состав, во смисла на член 67 од Законот за воената обврска, заради вршење на воената обврска.

Со поединечен позив се повикува регрутот заради служење на воениот рок, а лицето во резервниот состав — заради воена вежба или друга форма на военостручна обука. Со поединечен или со општ позив, односно со поединечен и општ позив се повикува регрут и лице во резервниот состав заради вршење на други должности по основ на воената обврска.

Поединечниот позив на регрутот и на лицето во резервниот состав се доставува во писмена форма и ги содржи податоците определени со сојузниот закон со кој е уредена управната постапка.

Општ позив може да се упати со оглас преку радиото, печатот, телевизијата, плакати или преку други средства за јавно известување.

Член 11

Поединечниот позив на регрутот, односно на лицето во резервниот состав, заради вршење на должноста во врска со вршењето на воената обврска, освен позивот за мобилизација или за пробна мобилизација, се доставува на начинот уреден со сојузниот закон со кој се уредува управната постапка.

Член 12

Ако повиканото лице, поради болест или поради друга оправдана причина, е спречено да дојде на местото и во времето што се определени со позивот во врска со вршењето на воената обврска, должно е веднаш по приемот на позивот за тоа да го известат надлежниот орган кој го издал позивот а ако причината за спреченоста настанала подоцна — веднаш по узнавањето за таа причина.

Член 13

Лицето кое поднесло барање за отпуст од државјанство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија не се повикува на воена служба додека не се донесе решение по тоа барање, освен ако се упатува на служење на воениот рок регрут кој во истата календарска година пополнува дваесет и седум години живот.

VI. Лекарски и други прегледи и психолошки испитувања на регрутите и регрутирање

Член 14

Второстепениот военотериторијален орган, на предлог од првостепениот военотериторијален орган, одлучува во кои воени здравствени установи, односно организации на здружен труд на здравствена дејност ќе се вршат лекарски и други прегледи, односно психолошки испитувања, поаѓајќи од тоа

дска ефикасноста на извршувањето на овие предлози и испитувања треба да се оствари со најмало трошење на средства и време.

Член 15

Првостепениот военотериторијален орган, во смисла на одлуката на второстепениот военотериторијален орган од член 14 на овој правилник склучува договор со организација на здружен труд на здравствена дејност за извршување на лекарски и други прегледи и на психолошки испитувања на регрутите.

Член 16

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница ги повикува и упатува регрутите на лекарски и на други прегледи и психолошки испитувања и на регрутирање, во согласност со планот на овие прегледи и со планот за регрутирање.

Регрутот кој од привремен престој во странство ќе се врати во земјата и ќе му се пријави на надлежниот орган на општествено-политичката заедница заради регрутирање, се упатува на регрутирање во рок од петнаесет дена од денот на пријавувањето.

Питомец на воена школа за активни помлади офицери, офицери или воени службеници, како и ученик на школа на внатрешните работи, не се повикува на лекарски и други прегледи и на психолошки испитувања и регрутирање, освен ако по престанокот на тоа својство е должен да го служи воениот рок.

Член 17

Регрутната комисија ја формира старешината на првостепениот военотериторијален орган.

Називот на регрутна комисија го содржи и називот на првостепениот военотериторијален орган кој ја формирал регрутната комисија. Ако првостепениот военотериторијален орган формирал две или повеќе регрутни комисии за својата територија — за секоја регрутна комисија определува реден број.

Член 18

Составот на регрутната комисија се определува во согласност со член 16 од Законот за воената обврска.

Лекарот — член на регрутната комисија по правило, е активен воено лице. Ако нема доволен број лекари — активни воени лица, за член на регрутната комисија може да се определи лекар од резервниот состав, првенствено резервен офицер кој се наоѓа на воена вежба.

Ако на служба во првостепениот военотериторијален орган нема доволен број лекари и други лица за членови на регрутната комисија, потребниот број на тие лица го определува второстепениот военотериторијален орган.

Со работата на регрутната комисија раководи претседател на регрутната комисија.

Член 19

Регрутната комисија ги регрутира регрутите што надлежниот орган на општествено-политичката заедница ги упатил на регрутирање, во согласност со планот за регрутирање.

Регрутната комисија може да регрутира регрути и без нивно присуство врз основа на медицинската и друга документација, освен ако регрутот треба да биде оценет како неспособен за воена служба.

По исклучок од ставот 2 на овој член регрутната комисија може да го оцени регрутот како неспособен за воена служба и без негово присуство, ако од медицинската документација и писменото известување на надлежниот орган на општествено-политичката заедница произлегува дека регрутот не е во состојба да дојде на регрутирање поради тешко заболување или телесни мани на тој регрут.

Член 20

Регрутната комисија го регрутира регрутот врз основа на наодите од претходно извршените лекарски и други прегледи и психолошки испитувања, пропишаните мерила за оценување на здравствената способност на воените обврзници за воена служба, планот на регрутирањето и пропишаните услови за определување на родовите и службите во кои регрутот ќе го служи воениот рок.

Регрутната комисија може да ја уважи желбата на регрутот, изјавена при регрутирањето, во поглед на определувањето на родот, односно на службата во која ќе го служи воениот рок, ако е тоа во согласност со мерилата за оценување на здравствената способност на воените обврзници за воена служба, условите за определување на родовите и службите во кои регрутот ќе го служи воениот рок и со планот за пополнување на Југословенската народна армија.

Член 21

Регрутната комисија, по исклучок, може да изврши измена на родот, односно на службата под условите пропишани во член 19 од Законот за воената обврска.

Член 22

Регрутот кој е оценет како привремено неспособен за воена служба а кој ќе побара да биде упатен на повторно оценување на способноста за воена служба и ќе поднесе медицинска документација за подобрување на здравствената состојба, може да биде упатен на оцена на способноста за воена служба, во согласност со планот на лекарските и на другите прегледи и испитувања и со планот на регрутирањето.

Член 23

Одлука за ревизиони прегледи на одделни лица од член 9 ст. 1 и 2 на Законот за воената обврска, по правило, донесува старешината на првостепениот военотериторијален орган.

По исклучок од став 1 на овој член, одлука за ревизиони прегледи на одделни лица можат да донесат: старешината на второстепениот военотериторијален орган, старешината на организациската единица во Сојузниот секретаријат за народна одбрана во чиј делокруг се работите на воената обврска и старешината на организациската единица во Сојузниот секретаријат за народна одбрана во чиј делокруг се санитетските работи.

Старешината од став 1 на овој член ја доставува одлуката за ревизиони прегледи на одделни лица до надлежниот орган на општествено-политичката заедница, а старешината од став 2 на овој член — до надлежниот првостепен военотериторијален орган.

Ревизионите прегледи и оцената на способноста за воена служба на лицата од член 9 на Законот за воената обврска ги врши надлежната воена лекарска комисија.

V. Постапка за утврдување на својството на единствен хранител на семејство

Член 24

Својството на единствен хранител на семејство се утврдува по барање на регрутот кому му е достапен позив за служење, односно за дослужување на воениот рок, односно по барање на војникот.

Барањето од став 1 на овој член, му се поднесува на надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Војникот може своето барање за признавање на својство на единствен хранител на семејство да му го поднесе на надлежниот орган на општествено-политичката заедница непосредно или преку воената единица, односно преку воената установа во која го служи воениот рок.

Член 25

Решението со кое на војникот му е признато својството на единствен хранител на семејството, му се доставува и на воената единица односно на установата во која војникот го служи воениот рок.

VI. Упатување на регрутот на служење на воениот рок

Член 26

Регрутите се упатуваат на служење на воениот рок врз основа на наредба на сојузниот секретар за народна одбрана и врз основа на планот за пополнување на Југословенската народна армија со регрути.

Ако регрутот, кому му е прекинато служењето на воениот рок поради привремена неспособност за воена служба (член 38 став 1 точка 2 од Законот за воената обврска), на повторното регрутирање бидејќи како способен или ограничено способен за воена служба пред истекот на календарската година во која наполнива дваесет и осум години на животот, се упатува на дослужување на воениот рок по можност во единица од истиот род односно служба во која порано го служел воениот рок.

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница може им да достави претходно известување на регрутите за тоа кога ќе бидат повикани на служење односно на дослужување на воениот рок.

Член 27

На лицето на кое, како питомец на воена школа за активни помлади офицери, офицери или воени службеници, му е прекинато школувањето според кој и да е основ, воената школа му издава уверение за времето поминато во воената школа; а за неговото отпуштање од воената школа го известува надлежниот орган на општествено-политичката заедница во рок од 15 дена од денот на отпуштањето.

Лицето од став 1 на овој член што не ја регулирало обврската за служење на воениот рок, во смисла на одредбата од член 39 став 2 на Законот за воената обврска, може да биде упатено на служење, односно на дослужување на воениот рок веднаш по прекинувањето на школувањето во воената школа, ако е способно или ограничено способно за воена служба и ако наполнило 18 години живот.

Лицето од став 2 на овој член се упатува на служење, односно на дослужување на воениот рок во воена единица односно во установа што ќе ја определи второстепениот военотериторијален орган на чија територија се наоѓа воената школа.

Воената школа го известува органот надлежен за водење на воената евиденција за упатување на служење на воениот рок на лицето од став 3 на овој член во рок од петнаесет дена од денот на упатувањето.

На лицето, кое по прекинувањето на школувањето во воена школа за активни помлади офицери, офицери или воени службеници, се упатува на служење, односно на дослужување на воениот рок, по правило, му се определува род односно служба која е во согласност со неговото школување во воената школа ако на школување поминало подолго од шест месеци.

VII. Избор на питомци за школи на резервни офицери

Член 28

Регрут што има средна, виша или висока школска подготовка може да биде избран за питомец за школа на резервни офицери ако не е правосилно осудуван за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправни општествено уредување и безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или за кривично дело сторено од користољубие или од други нечесни мотиви или за неког друго кривично дело — на безусловна казна затвор или е казнето за прекршок поради потешки повреди на јавниот ред или моралот и ако против него не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност.

По исклучок, ако тоа го бараат потребите за пополнување на вооружените сили и ако на територијата на општествено-политичката заедница нема доволно регрути со школска подготовка од ст. 1 на овој член, за питомец за школа на резервни офицери може да биде избран и регрут што има завршено основно училиште.

Член 29

Војник кому до крајот на служењето на воениот рок му преостанале најмалку девет месеци може да биде избран за питомец за школа на резервни офицери и да биде упатен на натамошно служење на воениот рок во таа школа под условите пропишани за избор на регрути за питомци за школи за резервни офицери (член 27 став 3 од Законот за воената обврска и член 28 на овој правилник).

Член 30

При изборот за питомец за школа на резервни офицери, првенство имаат регрутите што ќе изјават желба да бидат резервни офицери, кои со добар успех завршиле соодветно училиште и кои се помлади.

Член 31

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница, во смисла на член 27 став 2 од Законот за воената обврска, му доставува на првостепениот военотериторијален орган писменитен предлог за избор на питомци за школи за резервни офицери најдоцна три месеци пред упатувањето во школата за резервни офицери.

Првостепениот военотериторијален орган формира комисија за избор на питомци за школите за резервни офицери.

Претставник на собранieto на општествено-политичката заедница од чија територија се регрутите предложени за питомци за школи за резервни офицери може да учествува во работата на комисијата за избор на питомци за школи за резервни офицери, во одлука на надлежниот орган на тоа собрание.

Првостепениот военотериторијален орган го известува надлежниот орган на општествено-политичката заедница за поименичниот избор на питомците за школи за резервни офицери.

Член 32

Предлог за упатување на војник на натамошно служење на воениот рок во школа за резервни офицери, во смисла на член 27 став 3 од Законот за воената обврска, доставува командантот на полкот, нему рамен или повисок старешина до првостепениот военотериторијален орган на чија територија војникот се води во воената евиденција. Првостепениот военотериторијален орган го упатува предлогот до надлежната организациона единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана заедно со свое мислење и со мислењето на надлежниот орган на општествено-политичката заедница за војникот и за потребите од резервен старешински кадар од определен род, односно служба.

Надлежната организациска единица на Сојузниот секретаријат за народна одбрана формира комисија која донесува одлука за избор на предложениите војници за питомци за школите за резервни офицери. За изборот ги известува старешината на воената единица, односно на установата кој го поднесол предлогот, школата за резервни офицери во која се упатува војникот на натамошно служење на воениот рок и првостепениот военотериторијален орган, а првостепениот военотериторијален орган го известува надлежниот орган на општествено-политичката заедница што го води војникот во воената евиденција.

Член 33

Питомец на школа за резервни офицери кој не ќе го заврши со успех првиот дел од школувањето во школата, се отпушта од школувањето и се упатува на натамошно служење на воениот рок во соодветна воена единица, односно воена установа според распоредот на второстепениот военотериторијален орган на чија територија се наоѓа школата.

Питомец на школа за резервни офицери кој со успех не ќе го заврши вториот дел од школувањето во воената единица, односно во воената установа, по истекот на воениот рок, воената единица, односно воената установа го отпушта од Југословенската народна армија во чин резервен помлад офицер што го стекнал во текот на школувањето, за кое го известува надлежниот орган на општествено-политичката заедница кој го води во воената евиденција.

Член 34

Питомец на школа за резервни офицери кој е отпуштен од школување поради привремена неспособност или поради неспособност за воена служба се отпушта од Југословенската народна армија.

VIII. Одлагање на служењето на воениот рок

Член 35

Служењето на воениот рок, во смисла на член 32 од Законот за воената обврска, може да се одложи на барање од регрутот:

1) ако неговото присуство е неопходно за да се реши станбеното прашање на неговото домаќинство во времето за кое се бара одлагањето на служењето на воениот рок;

2) ако поради потешка болест или потешка повреда не успеал да заврши средно училиште до крајот на календарската година во која наполнува дваесет и една година живот;

3) ако од странство се вратил во земјата заради служење на воениот рок, а не е во можност семејството да го згрижи до денот што е определен за упатување во Југословенската народна армија;

4) ако во неговото семејно домаќинство нема друг член способен за стопанисување, а е неопходно да изврши неопходни земјоделски работи кои без неговото присуство не можат да се извршат без значителни штети за домаќинството;

5) ако до завршувањето на висока или виша школа му останало најдолго една година;

6) ако е известен дека по конкурс или на друг начин е примен во работен однос на неопределено време;

7) ако засновал работен однос на определено време во својство на приправник — до завршувањето на приправничкиот стаж;

8) ако во заедничкото домаќинство има само членови на домаќинството на кои за секојдневните животни потреби им е неопходна помош и нега од друго лице.

Член 36

Барањето за одлагање на служењето на воениот рок односно на дослужувањето на воениот рок му се поднесува на надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Решението со кое се усвојува барањето за одлагање на служењето на воениот рок содржи, меѓу другото, ден, месец и година до кога се одлага служењето на воениот рок.

Член 37

Подносителот на барањето за одлагање на служење на воениот рок односно на дослужувањето на воениот рок не се упатува на служење на воениот рок додека не се донесе решение за тоа барање, освен ако подносителот на барањето во таа календарска година наполнува дваесет и седум години живот.

IX. Прекинување на служењето на воениот рок

Член 38

Одлуката за прекинување на служењето на воениот рок се донесува во форма на решение, освен одлуката за прекинување на служењето на воениот рок на војник кој го отслужил првиот дел на воениот рок (член 33 став 1 точка 1 од Законот за воената обврска) која се запишува во воената книшка и во другите военоевиденциони документи.

X. Отпуштање на војник од Југословенската народна армија

Член 39

Војник кој го отслужил воениот рок, односно кому му е прекинато служењето на воениот рок го отпушта од Југословенската народна армија воената единица, односно установата во која се наоѓа на денот на дослужувањето на воениот рок односно на денот на прекинувањето на служењето на воениот рок.

На војник при отпуштањето од Југословенската народна армија му се врачува воена книшка и здравствена книшка во кои се запишува основот и датумот на отпуштањето од ЈНА.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесуваат и на питомец на воена школа за активни помлади офицери, офицери или воени службеници, кому му е прекинато школувањето во воената школа ако ја регулирал обврската на служењето на воениот рок до прекинувањето на школувањето.

XI. Служење во резервниот состав

Член 40

На лица во резервниот состав при извршување на воена вежба, им се признава и времето што под условите од член 52 ст. 2, 4 и 5 од Законот за воената обврска ќе го поминат на курсеви и други форми военостручна обука која се изведува во организациите на: сојузот на радиоаматерите, воздухопловниот сојуз, веслачкиот сојуз, стрелчкиот сојуз, сојузот на извидниците, сојузот за телесно воспитување „Партизан“, планинарскиот сојуз, скијачкиот сојуз, сојузот за подводни активности, едриличарскиот сојуз, пливачкиот сојуз, сојузот на мотоциклистите и службите за спасување.

Член 41

Лицето кое е преведено во резервниот состав, во смисла на член 37 од Законот за воената обврска, откако пред тоа му е прекинато служењето на воениот рок поради привремена неспособност за воена служба, се упатува на лекарски и на други прегледи и психолошки испитувања заради оценка на способноста за воена служба, по истекот на времето за кое е оценето како привремено неспособно за воена служба.

Член 42

Лицата во резервниот состав се повикуваат во Југословенската народна армија или во територијалната одбрана заради вршење на воена вежба или извршување на други должности по основ на воената обврска, врз основа на барање од надлежниот воен старешина.

Единицата, односно установата на Југословенската народна армија или на територијалната одбрана, барањето од став 1 на овој член му го доставува на надлежниот орган за водење на воената евиденција, најдоцна на четириесет и пет дена пред денот определен за јавување на лицата во резервниот состав на единицата, односно на установата на вооружените сили на СФРЈ.

XII. Завршни одредби

Член 43

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за вршење на воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/74).

Член 44

Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 1982 година.

Р. в. п. бр. 542

28 декември 1981 година

Белград

Сојузен секретар за
народна одбрана
генерал на армија.
Никола Љубичиќ, с.р.

(прва страница)

(ГРБ)

ВОЕНА КНИШКА

(втора страница)

Серија

Број

(фотографија
3 × 3,5 cm)

(МП)

(своерачен потпис)

19

(Датум на издавање)

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

(трета страница)

(четврта страница)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

(ГРВ)
ВОЕНА КНИШКА

1. Матичен број

2. (Презиме)

(Име на таткото или мајката)

(Име)

(Ден, месец и година)

19

(Место)

(Општина)

(Република)

3. ПОДАТОЦИ ЗА РАЃАЊЕТО

4. Крвна група, подгрупа и Rh

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

(петта страница)

(шеста страница)

5. РЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНА НА СПОСОБНОСТА
ЗА ВОЕНА СЛУЖБА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА РОДОТ — СЛУЖБАТА

1)

19

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

2)

19

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

3)

19

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

4)

19

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

5)

19

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

6)

19

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

(седма страница)

(осма страница)

6. СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК

1) ВП _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластеното лице) (Потпис на овластеното лице)

2) ВП _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластеното лице) (Потпис на овластеното лице)

3) ВП _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластеното лице) (Потпис на овластеното лице)

4) ВП _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластеното лице) (Потпис на овластеното лице)

5) ВП _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластеното лице) (Потпис на овластеното лице)

6) ВП _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластеното лице) (Потпис на овластеното лице)

7) ВП _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластеното лице) (Потпис на овластеното лице)

8) ВП _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластеното лице) (Потпис на овластеното лице)

(деветта страница)

(десетта страница)

7. ОСПОСОВЕН

ОСНОВЕН

1) ВЕС _____ Должност _____
(М.П.)
(Потпис на овластеното лице)

ДОПОЛНИТЕЛЕН

2) ВЕС _____ Должност _____
(М.П.)
(Потпис на овластеното лице)

ПРЕОБУКА

3) ВЕС _____ Должност _____
(М.П.)
(Потпис на овластеното лице)

ПРЕОБУКА

4) ВЕС _____ Должност _____
(М.П.)
(Потпис на овластеното лице)

8. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ — УНАПРЕДУВАЊЕ

1) Чин-класа _____
Указ-наредба _____
_____ број _____
Од _____ 19____ година
(М.П.)
(Потпис на овластеното лице)

2) Чин-класа _____
Указ-наредба _____
_____ број _____
Од _____ 19____ година
(М.П.)
(Потпис на овластеното лице)

3) Чин-класа _____
Указ-наредба _____
_____ број _____
Од _____ 19____ година
(М.П.)
(Потпис на овластеното лице)

(единаесетта страница)

(дванаесетта страница)

4) Чин-класа _____
 Указ-наредба _____
 _____ број _____
 Од _____ 19— година
 (М.П.)

 (Потпис на овластеното лице)

5) Чин-класа _____
 Указ-наредба _____
 _____ број _____
 Од _____ 19— година
 (М.П.)

 (Потпис на овластеното лице)

6) Чин-класа _____
 Указ-наредба _____
 _____ број _____
 Од _____ 19— година
 (М.П.)

 (Потпис на овластеното лице)

9. ВОЕНА ВЕЖБА

1) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

2) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

3) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

4) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

(тринаесетта страница)

(четиринаесетта страница)

5) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

6) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

7) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

8) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

9) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

10) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

11) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

12) На воена вежба поминал _____ дена
 Од _____ 19— До _____ 19—
 (М.П.) (М.П.)

 (Потпис на овласте-
 ното лице) (Потпис на овласте-
 ното лице)

(петнаесетта страница)

(шеснаесетта страница)

10. ВО ВОЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

1) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

2) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

3) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

4) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

5) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

6) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

7) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

8) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

(седумнаесетта страница)

(осумнаесетта страница)

9) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

10) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

11) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

12) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

13) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

14) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

15) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

16) СО _____
Од _____ 19____ До _____ 19____
(М.П.) (М.П.)
(Потпис на овластено лице) (Потпис на овластено лице)

(деветнаесетта страница)

(дваесетта страница)

11. ВОЕН РАСПОРЕД

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.) _____

1 _____
(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.) _____

2 _____
(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.) _____

3 _____
(Потпис на овластеното лице)

УНИШТЕН КУПОН 1

УНИШТЕН КУПОН 2

(дваесет и прва страница)

(дваесет и втора страница)

11. ВОЕН РАСПОРЕД

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.) _____

4 _____
(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.) _____

5 _____
(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.) _____

6 _____
(Потпис на овластеното лице)

УНИШТЕН КУПОН 3

УНИШТЕН КУПОН 4

УНИШТЕН КУПОН 5

(дваесет и трета страница)

(дваесет и четврта страница)

11. ВОЕН РАСПОРЕД

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

7

(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

8

(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

9

(Потпис на овластеното лице)

УНИШТЕН КУПОН 6

УНИШТЕН КУПОН 7

УНИШТЕН КУПОН 8

(дваесет и петта страница)

(дваесет и шеста страница)

11. ВОЕН РАСПОРЕД

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

10

(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

11

(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

12

(Потпис на овластеното лице)

УНИШТЕН КУПОН 9

УНИШТЕН КУПОН 10

УНИШТЕН КУПОН 11

(дваесет и седма страница)

(дваесет и осма страница)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

13

(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

14

(Потпис на овластеното лице)

Да ѝ се јавите ВЕДНАШ на воената единица _____

Моб. место _____

Моб. собиралиште (место на јавувањето) _____

(М.П.)

15

(Потпис на овластеното лице)

УНИШТЕН КУПОН 12

УНИШТЕН КУПОН 13

УНИШТЕН КУПОН 14

11. ВОЕН РАСПОРЕД

(дваесет и деветта страница)

(триесетта страница)

12. УЧЕСТВО ВО ВОЈНА

1)

ВП _____

ОД _____ 19 _____ До _____ 19 _____

(М.П.)

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

(Потпис на овластеното лице)

2)

ВП _____

ОД _____ 19 _____ До _____ 19 _____

(М.П.)

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

(Потпис на овластеното лице)

3)

ВП _____

ОД _____ 19 _____ До _____ 19 _____

(М.П.)

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

(Потпис на овластеното лице)

4)

ВП _____

ОД _____ 19 _____ До _____ 19 _____

(М.П.)

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

(Потпис на овластеното лице)

13. ЗАМЕНА НА ВОЕНА КНИШКА

Издадена нова воена книшка наместо _____

_____ воена книшка

серија _____ број _____

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

14. ПРЕСТАНОК НА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Воената обврска престанала според член _____

став _____ од Законот за воената обврска.

Бришан од воената евиденција _____ 19 _____

(М.П.)

(Потпис на овластеното лице)

(триесет и прва страница)

(триесет и втора страница)

(триесет и третта страница)

(триесет и четврта страница)

**ИЗВОД ОД ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА
ОБВРСКА И НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ВОЕНАТА ОБВРСКА**

**За воената книшка и за правата и должностите
на воените обврзници**

1. Воената книшка е лична исправа со која воениот обврзник го докажува извршувањето на воената обврска и својот идентитет додека е на воена служба (член 73 став 2 од Законот).

2. Воената книшка ја издава надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај кого воениот обврзник се води во воената евиденција, односно надлежната единица или установа на ЈНА (член 73 ст. 3 и 4 од Законот).

3. Воените обврзници се должни да ја чуваат воената книшка. Ако во воената книшка е запишан воен распоред, таа претставува воена тајна (член 73 став 5 од Законот).

4. Воениот обврзник кој ќе ја загуби или на друг начин остане без воената книшка, е должен веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на исчезнувањето на книшката, да му го пријави исчезнувањето односно загубувањето на воената книшка на надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај кого се води во воената евиденција, односно на надлежната единица или установа на Југославенската народна армија или единицата односно установата на територијалната одбрана (член 5 од Правилникот).

5. Забрането е изнесување на воената книшка од СФРЈ (член 73 став 6 од Законот).

(триесет и петта страница)

Воениот обврзник кој патува во странство на престој подолг од една година, е должен, пред поаѓањето во странство, да му ја предаде својата воена книшка на надлежниот орган на општествено-политичката заедница кај кого се води во воената евиденција (член 73 став 7 од Законот).

6. Воениот обврзник кој ќе биде повикан од надлежниот орган заради вршење на воената обврска, или на пропишаните обврски во врска со вршењето на воената служба, е должен да му се јави на одредениот орган во местото и во времето што се означени во поединечниот или во општиот позив и со себе да ги повесе предметите и исправите што се определени во позивот (член 67 ст. 1 и 2 од Законот).

7. Регрутот и лицето во резервниот состав се должни во рок од осум дена од денот на настанатите промени да пријават на надлежниот општински орган кај кого се воведени во воената евиденција стекнување на школски и стручни квалификации, засновање и престанок на работен однос со назначување на органот, организацијата или работодавачот кај кого се вработени, видот и местото на професионалната дејност ако се занимаваат со неа, промена на станот (нова адреса), промена на живеалиштето, враќање од отслужување на воениот рок и загубување на воената книшка, привремена отсутност од живеалиштето подолго од 40 дена, заминување во странство на постојан престој или на привремен престој подолг од 40 дена и враќање од странство од таков престој (член 74 ст. 1 и 2 од Законот).

Жените-воени обврзници кои се водаг во воената евиденција, покрај должноста за пријавување на промените од член 74 ст. 1 и 2 од Законот за воената

(триесет и шеста страница)

обврска, ги пријавуваат и следните промени во својот семеен живот, што се од влијание врз вршењето на воената обврска: стапување во брак, бременост, развод на бракот, раѓање на дете и смрт во семејството (член 74 став 3 од Законот).

Наведените промени, регрутите, лицата во резервниот состав и воените обврзници — жени кои се водаг во воената евиденција, кои се вработени во органите на општествено-политичките заедници, во организациите на здружен труд и во други организации во кои постои лице определено да ги врши работите на народната одбрана (воените работи), му ги пријавуваат на тоа лице (член 74 став 4 од Законот).

8. Регрутот и лицето во резервниот состав му ги пријавуваат промените од член 74 став 1 од Законот за воената обврска непосредно на надлежниот општински орган кај кого се водаг во воената евиденција. Пријавата за промената може да се поднесе по пошта, освен пријавата за враќање од отслужување на воениот рок, што се поднесува лично.

9. Регрутот или лицето во резервниот состав кое престојува постојано или привремено подолго од една година во странство, е должно да му се пријави на надлежното дипломатско претставништво на СФРЈ заради воведување во воената евиденција во рокот определен со прописите за патните исправи на државјаните на СФРЈ (член 62 од Законот).

На ист начин постапува и регрутот или лицето во резервниот состав кое патува во странство на привремен престој подолг од една година.

Регрутот или лицето во резервниот состав кое отпатувало во странство на постојан или привремен

(триесет и седма страница)

престој подолг од една година, му се пријавува непосредно на надлежното југословенско дипломатско, односно конзуларно претставништво заради воведување во воената евиденција, ако престојува во местото во кое е седиштето на претставништвото. Ако престојува лиштето на регрутот, односно на лицето во резервниот состав е надвор од местото во кое е седиштето на дипломатското, односно на конзуларното претставништво, пријавувањето може да се изврши по пошта — препорачено.

10. Лицето кое подлежи на воена обврска во врска со извршувањето на воената обврска, под условите определени со посебни прописи, има право на надомест на трошоците за превоз со средства на јавниот сообраќај, на сместување и исхрана (член 69 од Законот), а за време на воена вежба му припаѓа паричен надомест (чл. 11, 69 и 70 од Законот).

11. Воениот обврзник има право на одлагање на вршењето на воената служба од причините и под условите што се пропишани со чл. 31, 32 и 55 од Законот.

(триесет и осма страница)

738.

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 на член 65 од Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А**ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1981 ГОДИНА**

1. Важењето на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/81, 42/81, 49/81 и 62/81), се продолжува привремено во 1982 година до денот на влегувањето во сила на одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

0. бр. 86

23 декември 1981 година

Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик-гувернер
на Народната банка на Југославија,
Миодраг Велковиќ, с. р.

739.

Врз основа на член 94 став 1 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО**

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77, 61/77, 56/79, 40/80, 35/81 и 66/81) во точка 1 ст. 1 и 2 се заменуваат со нов став 1 кој гласи:

„Домашни и странски лица можат во патничкиот промет со странство да изнесуваат од Југославија, односно да внесуваат во Југославија ефективни динари до износот од 1.500 динари по лице, и тоа еднаш во годината при првото излегување од Југославија, односно при првото влегување во Југославија, а при секое наредно излегување од Југославија, односно влегување во Југославија во текот на истата година до износот од 200 динари по лице, и тоа во апоени од 100 динари и помали.“

Досегашниот став 3 станува став 2.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

0. бр. 92

25 декември 1981 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

740.

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА**

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии, остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ кој претставува плата според прописите за платите на активните воени лица што важеа во декември 1980 година, се усогласуваат во 1982 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат така што како нов пензиски основ се зема платата на чинот, односно на класата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници која, според прописите за платите на активните воени лица кои важеа во декември 1981 година, им припаѓа на активните воени лица од соодветен чин, односно класа, како и посебните додатоци во смисла на член 64 став 3 од тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на нов основ за определување на семејната пензија, кој претставува усогласена старосна, односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 1982 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 54-1

24 декември 1981 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,

Мирко Нововиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

735. Уредба за дополнување на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци	1813
736. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1981 година	1813
737. Правилник за вршење на воената обврска	1813
738. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1981 година	1828
739. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство	1828
740. Одлука за усогласување на пензиите за 1982 година	1828